



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 16 јануари 1976
Скопје
Број 1 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

1.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точката 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОТО ДО КОЕ МОЖАТ ДА СЕ ФОРМИРААТ ЦЕНИТЕ И ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

1. До склучување на општествен договор за цените на услугите во железничкиот патнички сообраќај, постојните цени за редовните возни билети и за цените на фиксните возни билети за одредени релации на ЖТП — Скопје, можат да се зголемат линеарно за 8%.

2. Се овластува Републичкиот завод за цени да даде согласност на тарифите за цените од претходната точка на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 5 јануари 1976 година.

Бр. 12-2793/1

29 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

2.

Врз основа на член 4 од Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за периодот 1971—1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73 и 19/75) и член 23 став 2 од Законот за Републичкиот буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 27/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1975 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/75, 25/75 и 31/75), се вршат следните измени:

— во точката 1 износот „156.845.000“ се заменува со „140.845.000“;
— во потточката 1 износот „36.300.000“ се заменува со „33.300.000“;
— во потточката 2 износот „13.000.000“ се заменува со „11.500.000“;

— во потточката 7, алинеја 3, износот „3.500.000“ се брише;

— во потточката 12 износот „13.000.000“ се заменува со „9.000.000“;

— во потточката 16 износот „1.000.000“ се брише; и

— во потточката 17 износот „10.000.000“ се заменува со „7.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2676/1

22 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

3.

Врз основа на член 17 и 35 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и член 7 и 24 од Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход и на приманата на делегатите и функционерите што ги избираат односно именуваат Собранието на СР Македонија, Претседателството на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, општествено-политичките организации и Стопанската комора на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 2/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 22. 12. 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ КАТЕГОРИИ НА ФУНКЦИИ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ИЛИ НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Во Одлуката за утврдување категории на функции и за височината на личните доходи и другите надоместоци на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат или назначуваат во согласност со Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 25/75 и 41/75) во точка IV по зборовите „и самостоен советник во Извршниот совет“ се додаваат зборовите „секретар на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување и секретар на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2730/1

23 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

4. Врз основа на член 15 од Законот за републичкиот буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА

1. Важноста на Одлуката за определување на премија за кравјо и овчо млеко во 1975 година („Службен весник на СРМ“ број 19/75) се продолжува до 30. VI. 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Број 12-46/1
29 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

5.

Врз основа на член 65 од Законот за избор на делегации и делегати на собранијата на самоуправни интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ И БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА

Член 1

Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност го сочинуваат 63 делегати.

Член 2

Делегациите на основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството и организации чиј имот се заштитува од градобијност и делегациите на месните заедници на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци), избираат делегати во следните делегатски единици:

Ред. број	Општина	Делегатски единици	Делегатската единица ја сочинуваат делегатите на	Избира делегати
1	2	3	4	5
1	Берово	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
		II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
2.	Битола	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1

3. Винаца	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
4. Валаново	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
5. Гевгелија	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
6. Гостивар	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
7. Делчево	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
8. Дебар	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
9. Демир Хисар	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
10. Крушево	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1
11. Кочани	II	Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност	1
	I	Основните организации и други самоуправни организации во областа на земјоделството	1

[illegible]

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2638/1
29 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

6.

Врз основа на член 65 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОВИЈНОСТ

1. Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градовијност.

Изборите за делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница од претходниот став ќе се одржат:

— во делегациите на основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството, во организациите чиј имот се заштитува од градовијност и во заедниците за осигурување имоти и лица — на 6. II. 1976 година;

— во делегациите на месните заедници на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот на кои постои право на сопственост (земјоделци) — на 8. II. 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2638/2
29 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

7.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

1. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања БЕКИР ЖУТА, поради заминување на нова должност, сметано од 10. II. 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2668/1
16 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

8.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО

1. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за правосудство м-р КИРИЛ ЧАВДАР, поради заминување на друга должност, сметано од 10. II. 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2669/1
16 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

9.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски м-р ЉУПЧО ТОДОРОВСКИ, досегашен инженер во Проектантската служба на Градежното претпријатие „Пелагонија“ во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2670/1
16 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

10.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски КАТЕРИНА БАХЧАНЦИЕВА, досегашен советник во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2671/1
16 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

11.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

1. Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за финансии ЈОРДАН ЦВЕТАНОВ, поради пензионирање, сметано од 31. 12. 1975 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2723/1
22 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

12.

Врз основа на член 9 од Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ бр. 27/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ**

1. Се именува за секретар на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување ФИЛИП ЛАЗАРЕВСКИ, досегашен секретар на Собранието на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2722/1
22 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

13.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за измени на Правилникот за формирање и распределба на доходот на работниците во стручната служба на Основната заедница на образованието во Куманово бр. 421/18, донесена од работната заедница на стручната служба на 19 февруари 1974 година, на седницата одржана на 12 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА ставот 4 на точка 1 од Одлуката за измени на Правилникот за формирање и распределба на доходот на работниците во стручната служба на Основната заедница на образованието во Куманово бр. 421/18 донесена од работната заедница на стручната служба на седницата од 19 февруари 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во стручната служба на Основната заедница на образованието во Куманово на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У.бр. 38/75 од 9 октомври 1975 година поведе постапка за оценување уставноста на ставот 4 на точка 1 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

4. Во текот на претходната постапка, разгледувајќи ја оспорената одлука, Судот утврди дека таа е донесена од работната заедница на стручната служба на Основната заедница на образованието во Куманово на седницата одржана на 19 февруари 1974 година и дека со неа е изменет членот 19 од Правилникот за формирање и распределба на доходот на работниците во стручната служба на заедницата од 15 јуни 1972 година. Со одлуката се утврдуваат одделни работни места во стручната служба на кои на работниците, поради особена одговорност во вршењето на работите, им се признава посебен додаток на личниот доход. Најпосле, во одлуката е определено таа да влезе во сила со денот на донесувањето, а да се применува од 1 април 1973 година.

Согласно ставот 2 на член 260 од Уставот на СР Македонија самоуправните општи акти не можат да се применуваат пред да се објават на соодветен начин, а според ставот 1 на член 262 од Уставот законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство.

Со оглед на тоа што оспорената одлука е донесена на 19 февруари 1974 година и што во ставот 4 на точка 1 од одлуката е определено таа да влезе во сила со денот на донесувањето, а да се применува од 1 април 1973 година, Судот утврди дека оваа одредба од одлуката не е во согласност со означените одредби од Уставот на СР Македонија, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

Оваа одлука е донесена на седница без одржување на јавна расправа во смислата на членот 433 од Уставот.

У. бр. 38/75
12 декември 1975 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с.р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

1.

Врз основа на член 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на становањето („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) самоуправните интересни заедници на становањето на општините: Берово, Битола, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип, Извршниот совет на Собранието на СРМ и Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија на ден 17. XII. 1975 година го склучија следниот

**ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ЗДРУЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАСОЧЕНИ ЗА ПОЗАБРЗАНО РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА**

Член 1

Со овој Општествен договор се утврдуваат висината и начинот на здружувањето и користењето на средствата насочени за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците од НОВ.

Член 2

Од средствата обезбедени за станбена изградба на учесниците во НОВ самоуправните интересни заедници на становањето (во понатамошен текст: заедници на становањето) задолжително здружуваат дел за солидарно и позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците во НОВ (во понатамошен текст: здружени средства).

Заедниците на становањето кои не обезбедуваат средства за станбена изградба на учесниците во НОВ, задолжително здружуваат дел за солидарно и позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците во НОВ од вкупниот износ на средствата обезбедени со придонесот на станбена изградба.

Член 3

Висината на средствата од ставот 1 од претходниот член се определува по стапка од 15% сметано на обезбедените средства за станбена изградба на учесниците во НОВ во заедниците на становањето.

Висината на средствата од ставот 2 на член 2 на овој Општествен договор се определува по стапка од 3%, примената на износот на средствата од придонесот за станбена изградба определен по стапка од 4%.

До колку стапката на придонесот за станбена изградба е определена на помал, односно поголем процент од 4%, стапката за издвојување на здружените средства адекватно се зголемува односно намалува, со цел да се обезбеди маса на средства соодветна на средствата од ставот 2 на овој член.

Член 4

Здружените средства се внесуваат на посебна сметка за солидарно и позабрзано решавање на станбеното прашање на учесниците во НОВ при Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 5

Следењето на спроведувањето на одредбите од чл. 3 и 4 од овој Општествен договор ќе го врши Службата на општественото книговодство.

Член 6

Здружените средства се распределуваат на оние заедници на становањето кои соодветно на потребите и објективните можности вложуваат напори за решавање на станбените потреби на борците од своето подрачје, а не се во состојба истите да ги решат со средствата што ги издвојуваат за оваа намена.

При определувањето на висината на здружените средства што ќе се распределуваат на заедниците на становањето ќе се имаат во предвид и бројот на учесниците во НОВ, како и семејствата на загинатите и умрените учесници во НОВ со нерешени станбени прашања, кои согласно овој Општествен договор имаат право на користење на овие средства.

Член 7

Здружените средства, согласно критериумите од претходниот член се распределуваат на заедниците на становањето неповратно.

Здружените средства и средствата што заедниците на становањето ги обезбедуваат за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците во НОВ, ќе се користат под услови и критериуми определени од страна на заедниците на становањето и во овој Општествен договор.

Член 8

Средствата се доделуваат по писмено барање на заедниците на становањето.

Кон барањето од претходниот став се приложува: програма за станбена изградба на учесниците во НОВ, извештај за бројот на борците по години на учеството во НОВ и останатите лица од член 15 став 1 на овој Општествен договор со нерешени станбени прашања, извештај за решените станбени прашања на учесниците во НОВ од претходната година, одлука за висината на стапката на придонесот за станбена изградба и општит акт на заедниците на становањето со кој се определени критериумите за доделување на средства за станбена изградба на учесниците во НОВ.

Барањето од ставот 1 на овој член со потребните прилози се поднесува еднаш годишно, и тоа најдоцна до 30. IV. секоја година.

Член 9

Распределба на здружените средства, согласно критериумите на овој Општествен договор, врши заедничка комисија (во понатамошен текст: Комисија) избрана од потписниците на Договорот.

Член 10

Комисијата се состои од 15 члена од кои: 10 члена избираат заедниците на становањето по пат на делегатски принцип, 3 члена именува Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ и 2 члена именува Извршниот совет на Собранието на СРМ.

По еден член на Комисијата заеднички избираат заедниците на становањето, и тоа:

1. Тетово, Гостивар и Дебар,
2. Кичево, Струга и Охрид,
3. Ресен, Битола и Демир Хисар,
4. Прилеп, Крушево и Македонски Брод,
5. Т. Велес, Пробиштип и Св. Николе,
6. Кавадарци, Неготино и Гевгелија,
7. Кочани, Винаца, Берово и Делчево,
8. Куманово, Крива Паланка и Кратово,
9. Струмица, Радовиш, Валандово и Штип,
10. Скопје.

Седиштето на Комисијата е во Скопје.

Член 11

Комисијата ги врши особено следните работи:
— донесува годишна програма за распределување на здружените средства,

— донесува финансиски план и завршна сметка,

— донесува годишен извештај за работа на Комисијата и ги доставува на потписниците на овој Општествен договор,

— донесува деловник за работа,

— предлага измени и дополнувања на овој договор,

— врши и други работи определени со овој Општествен договор и деловник на Комисијата.

Член 12

Со деловникот на комисијата се утврдуваат: начинот на работата и донесувањето на одлуките, должностите и овластувањата на претседателот и членовите на Комисијата и начинот на вршењето на работите од член 11 на овој Општествен договор.

Член 13

Комисијата работи на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку двапати годишно.

Надоместокот на име патни и дневни трошоци за членовите на Комисијата паѓа на товар на заедниците на становањето.

Член 14

Мандатот на членовите на Комисијата трае 4 години.

Членовите на Комисијата својата должност ја вршат и по истекот на нивниот мандат, до именувањето на нова комисија.

Член 15

Право на користење на средствата доделени на заедниците на станувањето според критериумите на овој Општествен договор имаат:

1. лица што стапиле во НОВ најдоцна до 9. IX. 1944 година — мажи, односно до 30. XI. 1944 година — жени, на кои учеството во НОВ им е признато во посебен стаж во двојно траење според прописите за пензиско и инвалидско осигурување и учествувале во НОВ до 15. V. 1945 година.

2. учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија, на кои учеството им е признато во посебен стаж во двојно траење според прописите за пензиско и инвалидско осигурување, кои стапиле во тоа движење најдоцна до 30. XII. 1948 година и учествувале во тоа движење најмалку до 8 јули 1949 година,

3. инвалиди од војната од I до VI група, независно од времето на стапувањето во НОВ,

4. деца на паднати и умрени борци неспособни за стопанисување,

5. брачниот другар или родители на паднатите и умрените борци.

При доделувањето на средствата предност имаат лицата со подолго учество во НОВ.

Член 16

Административната и техничката работа на комисијата, ја врши Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 17

Постапка за изменување и дополнување на овој Општествен договор, може да покрене секој од потписниците со образложено писмено барање што го доставува до Комисијата. Заедно со барањето се поднесува и преднацртот на измените и дополнувањата што се предлагаат.

Член 18

По барањето од членот 17 на овој Општествен договор, Комисијата изготвува нацрт на измени и дополнувања на договорот и го доставува до неговите потписници.

Член 19

Измените и дополнувањата на овој Општествен договор ќе се сметаат за донесени кога ќе ги усвојат сите негови потписници.

Член 20

Овој Општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Одредбите од член 2 и 3 на овој Општествен договор ќе се применуваат од 4. I. 1975 година.

Бр. 12-2282/1

17 декември 1975 година

Скопје

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Берово,
Васил Брашнарска, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Битола,
Мишко Велевски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Валандово,
Илија Петров, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Винаца,
Душко Ангелов, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Гевгелија,
Владо Наков, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Гостивар,
Живка Гајдаџиева, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Дебар,
Даци Шаин, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Делчево,
Стојан Стојчевски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Демир Хисар,
Живко Ивановски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Кавадарци,
дип. инж. **Благој Бањански, с.р.**

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Кичево
Веле Калчиновски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Кочани,
Иван Ивановски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Кратово
д-р **Горѓи Какашевски, с.р.**

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Крива Паланка,
д-р. **Стојмир Цветковски, с.р.**

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Крушево,
Горѓи Стојчевски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Куманово,
Љубе Јакимовски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — М. Брод
Венче Златевски с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Неготино,
Александар Донеv, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Охрид,
Перо Рупе, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Прилеп
дип. инж. **Василе Соколовски**, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Пробиштип
Радослав Михајлов, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Радовиш,
Киро Гозев, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Ресен,
Ефтим Божиновски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Свети Николе,
Атанас Петрушев, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Скопје,
Фуат Јашари, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Струга,
Гаврил Бебековски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Струмица,
Васил Печков, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Тетово
Борисов Богдановски, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Титов Велес,
Стојче Цветков, с.р.

за Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината — Штип,
Илија Неделков, с.р.

за Извршниот совет на Собранието на СРМ,
Јездимир Богдански, с.р.

за Републичкиот одбор на Сојузот на Здруженијата на Борците од НОВ на Македонија,
Јовко Јовковски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

2.

Врз основа на член 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата и член 23 став 1 точка 5 од Статутот на Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 23. XII. 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА КУЛТУРАТА ЗА 1976 ГОДИНА

1. За 1976 година се утврдуваат следните стапки на придонесите за културата и тоа:

— 0,36% од доходот на основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

— 0,20% од личниот доход од работен однос на работниците, освен работниците вработени кај обврзниците од претходната алинеја на оваа одлука.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 06/2672
23 декември 1975 година
Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

Претседател,
дипл. инж. **Владимир Поповски**, с.р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

3.

Врз основа на член 27 и 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), чл. 67 и 70 од Статутот на Републиката заедница на физичката култура, Собранието на Републиката заедница на физичката култура, на седницата одржана на 12 јануари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Републиката заедница на физичката култура.

Член 2

Во 1976 година, се утврдуваат стапки на придонеси:

1. 0,05% од доходот на основните организации на здружениот труд (чл. 36 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура);

2. 0,05% од личен доход од работен однос (чл. 37 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 03-3/1

12 јануари 1976 година

Скопје

Претседател,
на Собранието на Заедницата,
инг. Никола Каранфиловски, с.р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

4.

Врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на делегатите на корисници на услугите — работници и давателите на услуги — работници на организацијата на здружен труд на здравството, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1976 година се определува во височина од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3%, и

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,5%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување се определува во висина од 0,5% од основицата на остварениот доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува во висина од 15% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука на деташирани работници во странство.

Посебен придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 на оваа одлука.

Член 3

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана на примања и нето лични доходи, односно примања.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во личните доходи не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатуваат со еден налог — уплатница.

Член 4

Обврзникот на уплата на придонесот е должен согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог — уплатница да даде спецификација на уплатени придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и период за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Член 5

Придонесот се пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03-3267/1

25 декември 1975 година

Куманово

Претседател,
Стојан Величковски, с.р.

5.

Врз основа на член 25 став 1, точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на делегатите корисници на услугите — земјоделци и давателите на услугите — работници на организацијата на здружен труд на здравството, одржана на 25. декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси на здравственото осигурување:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 11% на катастарскиот приход во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита — од 7,5% и

— стапка на придонесот за правата кои заедницата сама ги утврдува — од 3,5%;

б) по 40,00 динари годишно за секое осигурено лице, во кои се содржани:

— износ од 20,00 динари годишно за задолжителни видови на здравствена заштита,

— износ од 10,00 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува, и

— износ од 10,00 динари за санирање на вишок расходи над приходи (кусок) од претходни години.

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 100,00 динари за домаќинство, во кој износ се содржани:

— износ од 70,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— износ од 30,00 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03-3211/1

25 декември 1975 година

Куманово

Претседател,
Стојан Величковски, с.р.

6.

Врз основа на член 25, став 1, алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 25 став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, со рамноправно учество на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, на седницата одржана на 25 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ

Член 1

Како основица за пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравственото осигурување на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и автопревозници служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност, утврдена за претходна година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година, која основица не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 2

За самостојни занаетчии, угостители, адвокати и превозници, на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување ќе служи паушалниот износ, односно минималниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 3

Ако даночната основица (личен доход) не е утврдена за дел од календарската година поради што дејноста не е обавувана за цела година, како основица ќе служи привремено минималниот личен доход определен за тековната година, до когнечното утврдување на даночната основица.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 03-3208/1
25 декември 1975 година
Куманово

Претседател,
Стојан Величковски, с.р.

7.

Врз основа на член 25, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 25 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основица на придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот се утврдува:

- за неквалификув. работници 1.300 динари,
- за полуквалифик. работници 1.360 динари,
- за квалификувани работници 1.650 динари,
- за висококвалифик. работници 2.050 динари,
- за домашни помошнички — 1.300 динари

За ученици во стопанството, односно ученици на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец основна е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

- за прва година — — — 200 динари,
- за втора година — — — 300 динари, и
- за трета година — — — 500 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-2336/1 од 27.IX.1974 година.

Бр. 03-3209/1
25 декември 1975 година
Куманово

Претседател,
Стојан Величковски, с.р.

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КУМАНОВО

8.

Врз основа на член 9, точка 3 и член 19, од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 43 од Статутот на СИЗ на основното образование — Куманово, Собранието на СИЗ на основното образование, на својата седница одржана на 29 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА 1976 ГОДИНА

Стапките на придонеси за финансирање на основното образование и другите корисници за 1976 година остануваат на ниво на 1975 година, и тоа како следува:

1. Придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 4,80%;
2. Придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 3%;
3. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 6%; и
4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 7%.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 233/12-1
29 декември 1975 година
Куманово

Собрание на СИЗ на основното образование — Куманово
Претседател,
Душан Илиќ, с.р.

СИЗ НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО

9.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23, точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата — Куманово, Собранието на СИЗ на културата, на својата седница одржана на 29 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доход и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Куманово.

Член 2

Во 1976 година се утврдуваат стапки на придонеси:

1. Придонес од доход од ООЗТ, по стапка од 0,40%;
2. Придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40%;
3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,00%;
4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2,00%;
5. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2,00%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 91
30 декември 1975 година
Куманово

Претседател
на Собранието на СИЗ на културата,
Спирко Николовски, с.р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО

10.

Врз основа на член 27 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 17, точка 5 од Статутот на самоуправната интересна заедница на физичката култура — Куманово, Собранието на СИЗ на физичката култура, на својата седница одржана на 25 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доход и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на општина Куманово.

Член 2

Во 1976 година, се утврдуваат стапки на придонеси:

1. Придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 0,15%
2. Придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,10%
3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1,00%
4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1,00%
5. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност (интелект. услуги), по стапка од 1,00%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 365

31 декември 1975 година

Куманово

Претседател
на Собранието на СИЗ на физичката
култура,
Бојан Секирарски, с. р.

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

11.

Врз основа на член 11, став 1, точка 3 и член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14, став 1, алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово, Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА
КУМАНОВО ЗА 1976 ГОДИНА**

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово.

Член 2

Во 1976 година, се утврдуваат стапки на придонеси:

1. 0,15% од доход на основните организации на здружениот труд;
2. 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
3. 1% од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1% од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 1% од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 0101/105

29 декември 1975 година

Куманово

Претседател
на Собранието на Самоуправната
интересна заедница за социјална
заштита,
д-р Бојдидар Миновски-Боби, с. р.

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

12.

Врз основа на член 60, точка 4 и член 67 од Законот за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 66 од Статутот на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата, на својата седница одржана на 23 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА
НА ДЕЦАТА ЗА 1976 ГОДИНА**

Стапката на придонес за финансирање на општествената заштита на децата за 1976 година ќе изнесува и тоа:

1. Придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,60%.

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 265/1

23 декември 1975 година

Куманово

Собрание на Општинската СИЗ
за општествена заштита на децата
— Куманово

Претседател,
д-р Борис Стојановски, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КУМАНОВО

13.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјално обезбедување за време на привремената безработност („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74) и член 17 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Куманово, Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Куманово, на одржаната XI-та седница на 30 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КУМАНОВО ЗА 1976 ГОДИНА**

Член 1

Стапката на придонесот за вработување за 1976 година се утврдува на 0,65%.

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход).

Член 2

Придонесот за вработување што го плаќаат југословенските работници вработени во странство и работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните се пресметува од основицата што ја утврдува Републичката заедница на вработувањето.

Член 3

Придонесот за вработување го пресметуваат и уплатуваат:

- организациите, за своите работници;
- работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, за работниците вработени кај нив и за себе, ако и самите се обврзници на придонесот;
- југословенските работници вработени во странство кои се обврзници на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Дел. бр. 02-935/3
30 декември 1975 година
Куманово

Претседател

на Општинската заедница на вработувањето,

Јосифовски Славољуб, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО

14.

Врз основа на член 21, став 1, точка 6 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Куманово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 3,3%, применувана на доходот и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 5% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станување.

Член 3

Обврзници на придонес од личниот доход по стапка од 5% применувана на бруто личниот доход се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 5% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Македонија за пензионерите и корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот се врши според прописите за данокот на доход на основните организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, а од личниот доход според прописите за даноците на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 286/1
26 декември 1975 година
Куманово

Претседател на Собранието,
Љубе Јакимовски, с. р.

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ

распишува

К О Н К У Р С

за реизбор на асистенти по предметите:

- пошумување и мелиорации
- дендрологија и
- примарна преработка на дрвото

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да поднесат диплома, кратка биографија, потврда за регулирање на воената обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, куса биографија и список на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земат предвид при разгледувањето. (351)

Советот на Специјалната детска болница, Охрид, врз основа на член 17 и 29 од Самоуправната спогодба за меѓусебни односи на работниците во здружениот труд на Специјалната детска болница, Охрид

РАСПИШУВА — ПОВТОРЕН

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар — приправник,
2. Дипломиран правник — приправник,
3. Виши физиотерапевт — приправник.

У С Л О В И:

За работните места под 1—3 кандидатите, покрај општите услови за вработување, треба да ги исполнуваат и следните услови и тоа:

— Кандидатите од точка 1 — да имаат завршено медицински факултет, а кандидатите од машки пол да ја имаат регулирано воената обврска во ЈНА;

— Кандидатите од точка 2 — да имаат завршено II степен правен факултет (дипломиран правник), а кандидатите од машки пол да ја имаат регулирано воената обврска во ЈНА.

— Кандидатите од точка 3 — да имаат завршено виша школа за физиотерапевти, а кандидатите од машки пол да ја имаат регулирано и воената обврска во ЈНА.

Молбите правилно таксирани со 2,00 дин. таксени марки, со потребните документи за вработување заинтересираните да ги достават до Советот на Специјалната детска болница — Охрид, најдоцна 15 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Личен доход според Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи во Болницата.

Молбите со непотполни документи не се земаат предвид при одлучувањето. (353)

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА СРМ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

1. За пополнување на работното место секретар и за избор на:
2. еден научен соработник — фитопатолог заштитар,
3. еден научен соработник — ентомолог заштитар,
4. еден научен соработник во Одделението за лозарство,
5. еден научен соработник во Одделението за винарство,
6. еден асистент во Одделението за винарство, и
7. еден стручен соработник во Одделението за лозарство.

УСЛОВИ:

Кандидатите покрај општите услови, предвидени со ЗМОРЗТ и Законот за организирање на научните дејности, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— под 1 — да е правник од II степен со најмалку 3 години работно искуство или правник од I степен со најмалку 5 години работно искуство во структурата и да може да работи на службата за народна одбрана;

— под 2, 3, 4 и 5 — кандидатите да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет и III степен студии од структурата;

— под 6 и 7 — да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет лозаро-овоштарски смер и кандидатот под 6 — да е пред завршување на постдипломски студии од структурата.

Предност имаат кандидатите кои работеле во научни институции.

Конкурсот за работните места под 1, 6 и 7 е отворен 15 дена од објавувањето, а за останатите до пополнувањето.

Пријавите со опис на движењето на работата — со куса биографија и за научните соработници список на објавени трудови, се достават на Заводот за унапредување на лозарството и винарството на СРМ — Скопје. (354)

Советот на Економскиот факултет во Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на асистенти по предметите:

— Математика за економисти

— Стопанска со демографска статистика

Условите за изборот се регулирани со членовите 275 и 286 од Статутот на работната организација на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето. (415)

Врз основа на член 164 став 1 од Законот за средното образование, Конкурсната комисија на Музичкото училиште во Штип, го распишува следниот

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за именување директор на Музичкото училиште

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено музичка академија,

— да има најмалку 5 години работно искуство во наставна работа и да се истакнува во поглед на наставно-педагошката работа и организационите способности,

— да поседува морално-политички квалитети.

Заинтересираните кандидати, покрај пријавата, треба да достават: диплома за завршено образование, уверение дека не се осудувани и дека не е покрената истрага против нив.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги зема предвид при разгледувањето.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Музичкото училиште во Штип. (416)

Советот на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. еден наставник (во сите звања) по предметот методика на наставата по македонски јазик;

2. еден помлад асистент по предметот руска литература;

3. еден помлад асистент по предметот албански јазик и литература.

Кон пријавите таксирани со 2,00 динари, кандидатите треба да приложат: диплома за завршен филолошки факултет (соодветна група), куса биографија, список на евентуално објавени научни и стручни трудови и по еден примерок од трудовете. Пријавите со прилозите се доставуваат до архивата на Филолошкиот факултет — Скопје, во 4 примероци.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето во „Нова Македонија“. (420)

СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

а) За избор на наставници за работа на неопределено време со полно работно време или за работа со неполно работно време и тоа:

1. Еден наставник по предметот Технологија на босње и печатење

2. Еден наставник по предметот Технологија на апретура

3. Еден наставник по предметот Технологија на ткаење

4. Еден наставник по предметот Технологија на предење

5. Еден наставник по предметот Технологија на неткан текстил, конфекција и плетење

6. Еден наставник по предметот Контрола на квалитетот.

б) Избор на еден наставник за работа со неполно работно време по предметот Општа хемиска технологија.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ, Статутот и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на овој Факултет.

Кандидатите кои конкурираат за работа со неполно работно време, треба да имаат едно од наставничките звања и да не поминало повеќе време од предвиденото со член 112 од Законот за високото образование на СРМ од последниот избор — реизбор на некоја од високошколските институции во земјата.

Работните места означени под „а“ ќе бидат пополнети со полно работно време, во случај да не се јават кандидати со полно работно време, ќе се пополнат истите со неполно работно време.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (421)

Конкурсната комисија и комисијата за примање, прераспоредување и престанок на работен однос на Фабриката „Стружанка“ Струга

ПОВТОРНО

распишуваат

КОНКУРС

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И РЕИЗБОР:

1. директор на комерцијален сектор (реизбор),
2. заменик ком. директор

Услови:

Под 1 — да е дипломиран економист до 3 години односно над 3 години работна практика, више образование до 5 години односно над 5 години работна практика, средно образование до 10 години односно над 10 години работна практика во текстилна струка — гранка 124.

Под 2 — дипломиран економист до 2 години односно над 2 години работна практика во текстилна струка — гранка 124.

Кандидатите да ја имаат регулирано воената обврска.

Кандидатите да поседуваат морално-политички и организациони способности.

Личен доход според Самоуправната спогодба за распределба на личниот доход на Фабриката „Стружанка“ — Струга.

Кандидатите заедно со молбата поднесуваат:

- кратка биографија за движењето во службата;
- лекарско уверение;
- доказ за школската подготовка;
- доказ за работното искуство;
- доказ дека не е под истрага односно доказ за неосудување;
- на лица во работен однос согласност од работната организација каде работат.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид.

Конкурсната комисија ќе ги разгледа молбите 8-от ден по истекот на конкурсот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени 8-от ден по одлучувањето. (422)

Конкурсната комисија на ООЗТ — Детска пнеумофтизиологија при Градската општа болница — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Еден шеф на Фтизиолошкото одделение за претшколски и школки деца и
2. Еден шеф на кујна.

Услови:

Кандидатот под број 1. да е лекар фтизиолог или педијатар со 5 години специјалистички стаж.

Кандидатот под точка 2. да има вишо медицинско училиште — смер диететика.

Кандидатите со пријавите за конкурирање под точка 1 да достават: уверение за положен специјалистички испит, лекарско уверение, извод на родени, уверение за државјанство и документ за морално-политички квалитети, а кандидатот од точка 2. диплома за завршено вишо медицинско училиште — смер диететика, лекарско уверение, извод на родени, уверение за државјанство и работна книшка.

Некомплетирани пријави со потребните документи нема да бидат земени предвид за разгледување од страна на Конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (423)

Работничкиот совет при ООЗТ — ПЕСТИЦИДИ — ОХИС —

распишува

КОНКУРС

за пополнување на едно работно место:

1. ВИШИ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК во службата за примена за подрачјето на Војводина

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има ВСП — земјоделско-шумарски факултет, специјалист за заштита на растенијата;
- да има над 5 (пет) години работно искуство во струката (заштита на растенијата);
- да поседува морално-политички квалитети, да не е осудуван за кривично дело — стопански криминал или дело против народот или општествената заедница.

Личниот доход согласно нормативните акти на ОХИС.

Молбите со потребната документација и куса биографија за движењето во службата да се доставуваат до Кадровската служба при ОХИС.

Конкурсот трае 15 дена, смета од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (39)

Врз основа на член 7 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

СООПШТУВА

дека ќе врши избор — реизбор на:
— еден судија на Окружниот стопански суд — Битола.

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ број 7/65), своите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-93/1

14 јануари 1976 година

Скопје

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊАТА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75). Собранието на Социјалистичка Република Македонија

СООПШТУВА

дека ќе врши избор на:

- претседател и двајца постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Битола,
- претседател и четири постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Скопје,
- претседател и двајца постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Штип.

Кандидатите за претседател и постојани судии на основните судови на здружениот труд треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на СФРЈ,
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење за вршење на судиската функција во судот на здружениот труд и
- да се морално политички подобни за вршење на судската функција.

Пријавите се доставуваат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-93
12 јануари 1976 година
Скопје

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊАТА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

СОДРЖИНА

Страна

1. Одлука за определување на нивото до кое можат да се формираат цените и за давање согласност на тарифите за услугите во железничкиот патнички сообраќај — 1
2. Одлука за именување на Одлуката за распределба на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1975 година — 1
3. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување категории на функции и за височината на личните доходи и другите надоместоци на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат или назначуваат во согласност со Извршниот совет — 1
4. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1975 година — 2
5. Одлука за определување бројот на делегатите во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност и за утврдување делегатски единици и бројот на делегатите што се избираат во секоја делегатска единица — 2
6. Одлука за распишување на избори и за определување денот на одржувањето на изборите за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност — 4

7. Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања — 4
8. Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за правосудство — 4
9. Решение за именување советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски — 4
10. Решение за именување советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски — 4
11. Решение за разрешување од должност советник на републичкиот секретар за финансии — 5
12. Решение за именување секретар на Републичкиот совет за прашања на општественото уредување — 5
13. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 38/75 од 12 декември 1975 година — 5

Општествени договори и самоуправни спогодби

1. Општествен договор за висината и начинот на здружување и користење на средствата насочени за позабрзано решавање на станбените потреби на учесниците од Народно-ослободителната војна — 5

Општи акти на самоуправните интересни заедници

2. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за културата за 1976 година — 3
3. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Републиката заедница на физичката култура — 9
4. Одлука за стапките и тарифата на придонесите на здравственото осигурување на работниците за 1976 година — 9
5. Одлука за стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година — 10
6. Одлука за определување на основици за пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на самостојните занаетлии, угостители, адвокати и превозници — 10
7. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — 10
8. Одлука за утврдување на стапки на придонеси за финансирање на основното образование и другите корисници за 1976 година — 11
9. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата на општина Куманово за 1976 година — 11
10. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура на општина Куманово за 1976 година — 11
11. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово за 1976 година — 12
12. Одлука за утврдување на стапки на придонес за финансирање на општествената заштита на децата за 1976 година — 12
13. Одлука за утврдување стапка на придонесот за вработување за подрачјето на Општинската заедница на вработувањето — Куманово за 1976 година — 12
14. Одлука за утврдување стапка на придонес за станбена изградба — 13